

Ц Д Х В  
05-627/  
17.02.26

**ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА  
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР И  
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА  
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА  
31 ДЕКЕМВРИ 2025 ГОДИНА**

**Скопје, февруари 2026**

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје

### Извештај за финансиските извештаи

#### Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД Скопје (Друштвото), коишто го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025 година, и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш, и белешки кон финансиските извештаи, вклучително и информациите за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) кои се во примена во Република Северна Македонија.

#### Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот *Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи* од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Кодексот за етика на професионални сметководители на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители и другите етички барања кои се во примена во Република Северна Македонија кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

#### Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации го опфаќаат Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2025 година, но не ги опфаќаат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај за тие финансиски извештаи.

Нашето мислење за финансиските извештаи не ги покрива другите информации и ние не изразуваме каква било форма на заклучок за уверување за нив.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или со нашето знаење стекнато во ревизијата. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во тој поглед.

### **Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи**

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) кои се во примена во Република Северна Македонија и за таквата внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

### **Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи**

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни за да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.

- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.
- Ги известиме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на закани или применетите заштитни мерки.


### Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност согласно Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД Скопје за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Скопје, 17 февруари 2026 година

Овластен ревизор  
Костадинка Китаноска



Управител и Овластен ревизор  
Антонио Велјанов





ЦЕНТРАЛЕН  
ДЕПОЗИТАР  
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
Ц Д Х В АД  
Со. 05-492/2  
06.02.26<sup>2</sup>  
Скопје

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА  
ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА  
31.12.2025 година**

**ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ  
ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ**

Февруари, 2026 година

## Содржина

<i>Биланс на успех</i>	3
<i>Извештај за сеопфатната добивка</i>	4
<i>Извештај за финансиската состојба</i>	5
<i>Извештај за промените во капиталот</i>	6
<i>Извештај за парични текови</i>	7
<i>Белешки кон финансиските извештаи</i>	8-33

## **Биланс на успех**

	Белешка	Во илјади денари	
		За годината што завршува на 31 декември 2025	31 декември 2024
Приходи од продажба	6	52,115	64,256
Останати оперативни приходи	7	1,030	627
<b>Оперативни приходи</b>		<b>53,145</b>	<b>64,883</b>
Трошоци за материјали и потрошни добра	8	(137)	(195)
Трошоци за вработени	9	(20,852)	(20,610)
Амортизација и депрецијација	19,20	(2,800)	(2,739)
Останати и оперативни расходи	10	(22,218)	(23,759)
<b>Оперативна добивка (загуба)</b>		<b>7,138</b>	<b>17,580</b>
Добивка од вложувања	18	291	47
Приходи од финансирање	11	2,769	2688
Расходи од финансирање	12	(6)	(2)
<b>Добивка /(загуба) пред оданочување</b>		<b>10,192</b>	<b>20.313</b>
Данок на добивка	13	1,179	2,233
<b>Нето добивка /(загуба)</b>		<b>9,013</b>	<b>18,080</b>
Основна заработувачка/ (загуба) по акција (во денари)	24	1,502	3,013

Извештај за сеопфатната добивка

Белешка	Во илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2025	31 декември 2024
Нето добивка /(загуба) за годината	9,013	18,080
Останата сеопфатна добивка за годината:		
Ревалоризација на недвижности и опрема	-	-
Ревалоризациони резерви од продажба на вложувања расположливи за продажба	-	22
Курсни разлики од преведување на странски валути	-	-
<b>Вкупно останата сеопфатна добивка</b>	<b>9,013</b>	<b>18,102</b>
<b>Вкупна сеопфатна добивка/ (загуба) за годината</b>	<b>9,013</b>	<b>18,102</b>




**Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје**

Финансиски извештаи – 31 декември 2025 година

**Извештај за финансиската состојба**


	Белешка	2025	Во илјади денари 2024
<b>Средства</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности и опрема	19	14,321	16,209
Нематеријални средства	20	2,155	903
Вложувања расположливи за продажба	18	76	76
		<b>16,552</b>	<b>17,188</b>
<b>Тековни средства</b>			
Пари и парични еквиваленти	14,26	7,018	2,699
Депозити во банки	15	57,391	65,382
Краткорочни вложување кои се чуваат до доспевање	15	32,000	15,000
Краткорочни вложување расположливи за продажба	18	-	17,097
Побарувања од купувачи	16	9,634	11,424
Останати побарувања	17	2,196	1,239
		<b>108,239</b>	<b>112,840</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>124,791</b>	<b>130,029</b>
<b>Капитал и обврски</b>			
<b>Капитал</b>	22		
Акционерски капитал		48,306	48,306
Резерви		22,256	22,256
Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба до нивната објективна вредност		-	22
Акумулирана добивка		49,318	51,305
<b>Вкупно капитал</b>		<b>119,880</b>	<b>121,889</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски кон добавувачи	21	1,827	2,384
Обврски за данок на добивка	21	193	2,149
Останати обврски	21	2,891	3,607
<b>Вкупно обврски</b>		<b>4,911</b>	<b>8,140</b>
<b>Вкупно капитал и обврски</b>		<b>124,791</b>	<b>130,029</b>

Одборот на Директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје на ден 06-02-2026 година ги одобри овие финансиски извештаи за објавување, а ги потпишаа во нивно име:

  
Г-ѓа Весна Колева

Раководител на  
дирекција за  
финансиски работи  
Бр.лиценца 0100121



  
Г-ѓа Даринка  
Дамјановиќ  
Извршен Директор

**Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје**  
 Финансиски извештаи – 31 декември 2025 година

**Извештај за промените во капиталот**

Во илјади  
денари

	Број на Обични акции	Акционерски капитал	Резерви и реинвестирана добивка	Ревалоризациона резерва	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно
<b>На 1 јануари 2025</b>	<b>6,000</b>	<b>48,306</b>	<b>22,256</b>	<b>22</b>	<b>51,305</b>	<b>121,889</b>
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Распределба од резерви	-	-	-	-	-	-
Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба до нивната објективна вредност				-22		-22
Реинвестиран дел од добивка-резерви		-		-	-	-
Исплата на дивиденди	-		-	-	-11,000	-11,000
Добивка за годината	-	-	-	-	9,013	9,013
<i>Останата сеопфатна добивка</i>						
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,013</b>	<b>9,013</b>
<b>На 31 декември 2025</b>	<b>6,000</b>	<b>48,306</b>	<b>22,256</b>	<b>-</b>	<b>49,318</b>	<b>119,880</b>
<b>На 1 јануари 2024</b>	<b>6,000</b>	<b>48,306</b>	<b>22,256</b>	<b>-</b>	<b>33,225</b>	<b>103,787</b>
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Распределба од резерви	-	-	-	-	-	-
Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба до нивната објективна вредност				22		22
Реинвестиран дел од добивка-резерви		-		-	-	-
Исплата на дивиденди	-		-	-	-	-
Добивка за годината	-	-	-	-	18,080	18,080
<i>Останата сеопфатна добивка</i>						
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>18,080</b>	<b>18,102</b>
<b>На 31 декември 2024</b>	<b>6,000</b>	<b>48,306</b>	<b>22,256</b>	<b>22</b>	<b>51,305</b>	<b>121,889</b>

**Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје**

Финансиски извештаи – 31 декември 2025 година

**Извештај за паричните текови**

	Белешки	Во илјади денари	
		Година што завршува на 31 декември 2025	2024
<b>Оперативни активности</b>			
Добивка / (загуба) пред оданочување		<b>10,192</b>	<b>20,313</b>
<i>Усогласувања за:</i>			
Депрецијација на недвижности и опрема	-19	2,547	2,556
Амортизација на нематеријални средства	20	253	183
Приходи од амортизација на донации		-	-
Останати корекции	19		
Исправка на сомнителни побарувања	10	633	947
Приходи од вредносно усогласување на побарувања и од наплатени сомнителни побарувања	7	-574	-180
Добивка од вложувања	18	-291	-47
Приходи од камати	11	-1,811	-1,894
<hr/>			
<i>Добивка / (загуба) од оперативни активности пред промените во обртниот капитал</i>		<b>10,949</b>	<b>21,878</b>
Побарувања од купувачи		1,731	-4,817
Останати побарувања		-957	1,415
Обврски кон добавувачи		-557	434
Останати обврски		-716	6,188
<hr/>			
<i>Добивка од оперативни активности по промените во обртниот капитал</i>		<b>10,450</b>	<b>25,098</b>
<hr/>			
Наплатен/(Платен) данок на добивка		-3135	-3,253
<hr/>			
<b>Нето паричен тек од оперативни активности</b>		<b>7,315</b>	<b>21,845</b>
<hr/>			
<b>Инвестициони активности</b>			
Повлечени депозити од банки		33,796	45,610
Дадени депозити во банки		-25,804	-58,693
Краткорочни вложувања		-17,000	10,000
Примени камати		1,788	497
Продадени вложувања во удели		47,154	15,122
Стеknати вложувања во удели		-29,766	-32,219
Набавки на недвижности, опрема и нематеријални средства	19 и 20	-2164	-856
<hr/>			
<b>Нето парични текови од / (искористени за) инвестициони активности</b>		<b>8,004</b>	<b>-20,539</b>
<hr/>			
<b>Финансиски активности</b>			
Исплата на дивиденди		-11,000	-
<hr/>			
<b>Нето парични текови од / (искористени за) финансиски активности</b>		<b>-11,000</b>	<b>-</b>
<hr/>			
<b>Нето промена на паричните средства</b>		<b>4,319</b>	<b>1,306</b>
<hr/>			
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на годината	26	2,699	1,393
<hr/>			
Парични средства на крајот на годината		<b>7,018</b>	<b>2,699</b>



*Белешки кон финансиските извештаи*

**1 Општи информации**

Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“) е основан како Друштво за утврдување и порамнување на обврските врз основа на хартии од вредност и водење на Регистар на хартии од вредност во Република Северна Македонија со склучување на Договор за основање меѓу основачите кои се исклучиво банки, брокерски друштва и осигурителни компании. Друштвото е впишано во трговскиот регистар на 31.10.2001 година под број Т.рег.3726/2001.

Адресата на неговото регистрирано седиште е: бул. Кузман Јасифовски Питу бр. 1 Скопје, Република Северна Македонија.

Централниот депозитар за хартии од вредност работел на непрофитна основа (заклучно до 01.01.2006 година), а вишокот на приходите над расходите можел да го користи за негов развој. По 1 јануари 2006 година, Друштвото станува профитна организација која што остварените добивки во билансот на успех може да ги дели како дивиденди на своите акционери.

Според Решението на Заводот за статистика на РМ бр.27-6410/1 од 05.11.2001 година, основна дејност на Друштвото е Други финансиски услужни дејности освен осигурување на пензиски фондови неспомнати на др.место, со шифра на дејност бр. 64.990 според НКД РЕВ.2.

Вкупниот број на вработени во Друштвото на ден 31 декември 2025 година изнесува 17 вработени (2024: 16 вработени)

*Белешки кон финансиските извештаи*

**2 Сметководствени политики**

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

**2.1 Основа за подготовка**

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 33 се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство („Службен весник на РМ“ бр.75/2024 и 274/2024) и применливи од 1 јануари 2025 година.

Друштвото изврши проценка на потенцијалното влијание на промените на МСФИ врз финансиската состојба и резултатите од работењето. По извршената проценка се констатира дека овие промени нема да имаат значајно влијание на финансиските извештаи на Друштвото.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

**2.2 Примена на нови и ревидирани МСФИ**

Од 1 јануари 2025 година, Друштвото ги применува Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се во примена спогласно важечката регулаторна рамка во Република Северна Македонија.

**Нови и изменети МСФИ кои се применуваат во тековниот период**

Следните нови и изменети МСФИ се ефективни за известувачкиот период кој започнува на 1 јануари 2025:

1. МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачите, согласно кој се воведува единствен модел за признавање на приходите, заснован на идентификација и исполнување на обврските за извршување;
2. МСФИ 16 – Наеми, поврзани со сметководствен третман на договорите за оперативе наем кај наемокорисникот, како и признавање на нови средства по основ на парво на користење и соодветни обврски за лизинг за договори за наме кои предходно не биле признаени во билансот на состојба.

Во тековниот период, Друштвото ги разгледа сите нови и ревидирани стандарди и толкувања кои стапиле на сила од овој датум. Примената на наведените измени немаше



*Белешки кон финансиските извештаи*

значајно влијание врз финансиската состојба, финансиските резултати или паричните текови на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2025 година.

**Стандарди кои се издадени, но сеуште не се во примена**

Следните стандарди се издадени, но нивната примена е одложена до 1 јануари 2028 година:

1. МСФИ 9 – финансиски инструменти
2. МСФИ 17 – Договори за осигурување

Имајќи го предвид одложувањето на примената на овие стандарди, согласно Мислењето на Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија на РСМ, во примена ќе бидат МСС 39 – Финансиски инструменти и МСФИ 4 – Договори за осигурување објавени во Правилникот за водење сметководство (Сл весник 159/09, 164/10 И 107/11)

Друштвото не ги применило овие стандарди во тековниот извештаен период.

**2.3 Основни сметководствени методи**

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за вложувањата расположливи за продажба, кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност.

**2.4 Користење на проценки и расудувања**

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат, се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на кои што била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

**2.5 Континуитет во работењето**

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

*Белешки кон финансиските извештаи*

Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

**2.6 Приходи од продажба**

*Обезбедување на услуги*

Приходите од услуги произлегуваат од основната дејност на Друштвото, односно утврдување и порамнување на обврските врз основа на хартии од вредност и водење на Регистар на хартии од вредност.

Во согласност со МСФИ 15 – *Приходи од договори со купувачи*, Друштвото го признава приходот кога ја исполнува својата обврска за извршување утврдена во договорите со купувачите, или согласно официјалниот Тарифникот на друштвото, односно кога услугата е извршена и купувачот ја стекнува контролата врз обезбедената услуга.

Друштвото утврдува дека во договорите со корисниците на услугите делува како главен давател на услугата, бидејќи ја контролира услугата пред истата да биде пренесена на купувачот. Согласно на тоа, приходите се признаваат во бруто-износ, односно во вкупниот износ на наплатените провизии и надоместоци. Секоја поединечна услуга претставува посебна обврска за извршување, бидејќи клиентите можат да имаат корист од услугата самостојно и услугата е јасно разграничлива од другите ветени услуги.

Обврската за извршување кај провизиите за трансакции се смета за исполнета во моментот на извршување на поединечната трансакција, кога услугата е завршена. Приходите од овие провизии се признаваат во тој момент, на пресметковна основа, без оглед на моментот на фактурирање или наплата.

Обврската за извршување кај месечните надоместоци за водење на сметки се исполнува континуирано во текот на договорниот период, при што приходот се признава рамномерно, во текот на периодот на кој се однесува услугата.

Износот на приходот се мери по цената на трансакцијата, односно износот на надоместокот на кој Друштвото очекува дека ќе има право во замена за обезбедување на услугите, во согласност со официјалниот Тарифник на Друштвото.

При подготовката на овие финансиски извештаи, Друштвото ги примени новите и изменетите меѓународни стандарди за финансиско известување кои стапуваат на сила за годишниот период што завршува на 31 декември 2025 година.

Примената на овие стандарди резултираше со изменет текст во одредени сметководствени политики и обелоденувања, исклучиво поради усогласување со терминологијата и барањата за презентација на новите стандарди, без влијание врз признавањето, мерењето и прикажувањето на средствата, обврските, приходите, расходите и паричните текови на Друштвото.

**2.7 Останати приходи**

Останатите приходи се признаваат во периодот на кој се однесуваат, врз основа на настанување, независно од моментот на нивна наплата, доколку се исполнети релевантните услови за признавање согласно применливите меѓународни стандарди за финансиско известување.



*Белешки кон финансиските извештаи*

**2.8 Приходи од финансирање**

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на извештајот за финансиска состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од камати и курсни разлики.

Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

**2.9 Расходи**

*Расходи од финансирање*

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на извештајот за финансиска состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати и курсни разлики.

Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

*Останати оперативни расходи*

Останатите расходи од дејноста се признаваат врз основа на принципот на спротивставување на трошоците со приходите и истите се признаваат и евидентираат врз основа на стварно настанати трошоци искажани по веродостојни сметководствени документи.

**2.10 Курсни разлики**

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот на НБРСМ важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс на НБРСМ важечки на денот на извештајот за финансиска состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на НБРСМ на странските валути на 31 декември 2025 и 2024, се следните:

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
1 ЕУР =	61.4950	61.4950
1 GBP =	70.5865	74.1350
1 УСД =	52.3050	58.8807

**2.11 Данок од добивка (тековен и одложен)**

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.



*Белешки кон финансиските извештаи*

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Според Законот за данок на добивка тековниот данок на добивка по стапка од 10% се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели, коригирани за даночниот кредит и на помалку искажаните приходи. Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на извештајот за финансиска состојба по стапка од 10% (2024: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времени разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба, како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночни стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на извештајот за финансиска состојба.

На 31 декември 2025 година и 31 декември 2024 година Друштвото нема одложени даночни средства и обврски.

**2.12 Финансиски средства**

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: кредити и побарувања, финансиски средства по објективна вредност, финансиски средства расположливи за продажба, како и финансиски средства кои се чуваат до доспевање. Класификацијата зависи од целта за која средствата биле набавени. Раководството ја определува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање.

*Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од парични средства и еквиваленти, депозити, побарувања од купувачи и останати побарувања.

*Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби*

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукуации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка.

*Финансиски средства расположливи за продажба*

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во не-тековните средства освен доколку Раководството има намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба.



*Белешки кон финансиските извештаи*

*Финансиски средства кои се чуваат до доспевање*

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање, кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање.

*Почетно признавање на финансиските средства*

Финансиските средства се признаваат на датумот на порамнување - датум кога Друштвото се обврзува да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во добивките и загубите.

*Последователно мерење на финансиските средства*

Финансиски средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се мерат по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата и финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките или загубите во периодот кога се појавуваат. Каматата, ако е остварена за време на располагањето со овие средства, се евидентира како приход од камата.

Добивките и загубите кои произлегуваат од промените во објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат како останата сеопфатна добивка, се додека финансиското средство не се отуѓи или оштети, при што, кумулативните добивки или загуби претходно признаени како останата сеопфатна добивка се признаваат како тековни добивки или загуби.

Каматите на вложувањата во должнички хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во тековните добивки или загуби како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во тековните добивки или загуби како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котирани вложувања на активни берзи се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дискотирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената.

*Белешки кон финансиските извештаи*

Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

*Депризнавање на финансиските средства*

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

*Средства признаени по амортизирана набавна вредност*

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата („случај на загуба“) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентирираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби.

*Средства евидентирирани по објективна вредност*

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од оштетување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки и загуби.

Доколку, во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради оштетување во тековните добивки или загуби, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.



*Белешки кон финансиските извештаи*

Кај сопственичките финансиски средства расположливи за продажба, анулирањето на оштетувањето не се евидентира преку добивки и загуби и секое последователното зголемување на објективната вредност се признава како останата сеопфатна добивка.

**2.13 Парични средства**

За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени денарски депозити прикажани по рок на доспевање. Овие средства се евидентирани по нивната номинална вредност.

**2.14 Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања се врши на товар на расходите во билансот на успех за сите побарувања од друштва кои се во постапка на стечај во износ од 100% од нивната номинална вредност и траен отпис за сите друштва кои во тековната година се избришани од Централниот регистар на РСМ. Покрај 100% исправка на побарувањата од акционерски друштва кои се во стечај и ликвидација и отпис на бришаните акционерски друштва, секоја година се спроведува исправка за сите ненаплатени побарувања согласно нивната старосна структура.

Исправката според старосна структура на сите ненаплатени побарувања кои се доспеани и постари од 3 години се врши со исправка на вредноста во износ од 100%, за побарувања со старост од 2 години до 3 години се врши исправка од 75%, за побарувања со старост од 1 до 2 години исправка од 50% од нивната номинална вредност и 0% за побарувања до 1 година.

**2.15 Вложувања во хартии од вредност**

Друштвото, вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиска состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во сеопфатна добивка (загуба), се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.



*Белешки кон финансиските извештаи*

**Обезвреднување на финансиски средства**

*Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност*

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на едно финансиско средство или група на финансиски средства.

Финансиското средство или групата на финансиски средства се обезвреднети, загубата поради обезвреднување се евидентира само ако постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. Како докази за обезвреднување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања, износот на загубата поради обезвреднување претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентируваниот износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во Извештајот на сеопфатна добивка.

Доколку во некој последователен период износот на обезвреднувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на обезвреднувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во Извештајот на сеопфатна добивка.

**2.16 Пребивање на финансиските инструменти**

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа, или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

**2.17 Недвижности, постројки и опрема (НПО)**

*(1) Општа објава*

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Друштвото во претходните години вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001

*Белешки кон финансиските извештаи*

година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се признава како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

*(2) Депрецијација*

Депрецијацијата на НПО претставува систематска распределба на набавната вредност за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Согласно Одлуката бр.02-2879/1 од 04-08-2023 година за дополнување на Правилникот за примена на сметководствените политики употребените годишни стапки на депрецијација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2025 година во однос на 2024 година се следните:

	2025	2024	2025	2024
Недвижности	2,5 %	2,5 %	40 години	40 години
Транспортни средства	25 %	25 %	4 години	4 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Компјутерска опрема	20 %	20 %	5 години	5 години
ПП централа	10 %	10 %	10 години	10 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

**2.18 Нематеријални средства**

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина.

Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2025 година изнесува 20% годишно (2024: 20% годишно).

**2.19 Обезвреднување на нефинансиските средства**

Средствата кои се подложни на амортизација и депрецијација се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка



*Белешки кон финансиските извештаи*

вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

**2.20 Финансиски обврски**

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски кон добавувачи и останати обврски.

*Обврски кон добавувачи и останати обврски*

Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Обврските спрема добавувачи се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

**2.21**

**2.21 Капитал**

*(1) Основна главнина*

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции. Дополнителните трошоци, доколку има, кои се поврзани со емисијата на акции, се признаваат како одбитна ставка на капиталот.

*(2) Откупени сопствени акции*

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно продавање, согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

*(3) Законски резерви*

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не

*Белешки кон финансиските извештаи*

надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

*(4) Ревалоризациона резерва*

Ревалоризационата резерва се формирала врз основа на извршената годишна ревалоризација во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

**2.22 Донации**

Донациите се евидентираат како приход систематски и рационално во текот на употребливиот век на средствата. Добиените донации се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. Приходите од донациите се признаваат во тековните добивки и загуби како останати деловни приходи.

**2.23 Користи за вработените**

Користи за вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

*(1) Краткорочни користи за вработените*

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

*(2) Користи по престанок на вработувањето*

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во државниот и приватните фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

**2.24 Резервации**

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е



*Белешки кон финансиските извештаи*

извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

**2.25**    **Неизвесни средства и обврски**

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

**3**            **Управување со финансиски ризици**

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер. Активностите на управување со финансиските ризици вклучуваат анализа, проценка, прифаќање и управување со ризиците. Друштвото се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и надоместот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Друштвото.

Политиките на Друштвото за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Друштвото редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса. Управувањето со ризици го врши Раководството на Друштвото во согласност со политиките на Одборот на директори. Раководството ги идентификува и проценува финансиските ризици во тесна соработка со деловните единици на Друштвото.

**3.1**            **Пазарен ризик**

*Ризик од промени на курсевите*

Друштвото не влегува во значајни трансакции во странска валута, при што истото не е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути, со исклучок на девизните депозити во банки. Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2025 и 2024 година по валути е следната:

## Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

### Белешки кон финансиските извештаи

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	12	7	-	-
Други	-	-	-	-
	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	1	1	(1)	(1)
Други	-	-	-	-
<b>Нето ефект</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>

### 3 Управување со финансиски ризици

#### 3.1 Пазарен ризик (продолжува)

##### *Ризик од промени на цените*

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувања во хартии од вредност. Друштвото не располага со вложувања во хартии од вредност, па со оглед на тоа и нема изложеност на ваков ризик.

#### 3.2 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик, со оглед дека сите клиенти се брокерски друштва и акционерски друштва во Република Северна Македонија. Политика на Друштвото со цел да се намали кредитниот ризик е целосна наплата на побарувањата при самата продажба на услугите, додека за побарувањата кои не може да се наплатат се врши нивна редовна исправка на вредноста со цел истите да се доведат до нивната објективна надоместлива вредност. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, максималната изложеност на кредитен ризик е како што следи:



## Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

### Белешки кон финансиските извештаи

во илјади денари	2025	2024
Класи на финансиски средства – евидентирана вредност:		
Пари и парични еквиваленти	7,018	2,699
Депозити во банки	57,391	65,382
Краткорочни вложувања што се чуваат до доспевање	32,000	15,000
Краткорочни вложувања расположливи за продажба	-	17,097
Побарувања од купувачи	9,634	11,424

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти, на депозити е материјално незначаен затоа што средствата се депонирани во реномирани банки со висок кредитен рејтинг, како и краткорочните вложувања во државни хартии од вредност-државни записи каде гарант е Државата.

Структурата на побарувањата од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2025 е како што следува:

во илјади денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања	7,465	(69)	7,396
Доспеани побарувања			
- во 2025	1,746	-	1,746
- во 2024	579	(289)	290
- во 2023	270	(68)	202
- пред 2023	11,241	(11,241)	-
	<b>21,301</b>	<b>11,667</b>	<b>9,634</b>

### 3 Управување со финансиски ризици (продолжува)

#### 3.2 Кредитен ризик (продолжува)

Структурата на побарувањата од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2024 е како што следува:

во илјади денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања	9,309	(103)	9,206
Доспеани побарувања			
- во 2024	1,922	-	1,922
- во 2023	529	(265)	264
- во 2022	129	(97)	32
- пред 2022	11,490	(11,490)	-
	<b>23,379</b>	<b>11,955</b>	<b>11,424</b>

#### 3.3 Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. На датумот на извештајот за финансиска состојба, Друштвото нема средства и обврски со варијабилни каматни стапки.

*Белешки кон финансиските извештаи*

**3.4 Ликвидносен ризик**

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските кон доверителите. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, сите финансиски обврски на Друштвото се краткорочни.

**3.5 Даночен ризик**

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2025 година, како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

**3 Управување со финансиски ризици (продолжува)**

**3.6 Ризик на финансирање**

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства поради што не користи краткорочни или долгорочни кредити од банки и други друштва. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година е следната:

во илјади денари	2025	2024
Пари и парични еквиваленти	(7,018)	(2,699)
<b>Нето обврски (пари)</b>	<b>(7,018)</b>	<b>(2,699)</b>
<b>Вкупен капитал</b>	<b>119,880</b>	<b>121,889</b>
<b>% на задолженост</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

**4 Утврдување на објективна вредност**

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, депозити во банки, обврските кон добавувачи како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на извештајот за финансиска состојба.

**5 Известување по сегменти**

Со оглед на својата големина и активности Друштвото не е обврзано да врши известување според сегменти, ниту како деловни (бизнис) сегменти, ниту како географски сегменти.



**Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје***Белешки кон финансиските извештаи*

<b>6 Приходи од продажба</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Приходи од надомест за порамнување на берзански трансакции	19,165	27,011
Приходи од годишен надомест за водење на евиденција на акционерски друштва	15,365	15,143
Приходи од надомест од правни и физички лица по Тарифа на ЦДХВ	11,695	16,343
Приходи од годишен надомест за евиденција на должнички хартии од вредност	3,166	2,968
Приходи од упис на нови емисии на хартии од вредност	1,552	1,474
Приходи од годишна членство	1,060	1,109
Приходи од иницијален пристап на акционерски друштва	112	208
	<b>52,115</b>	<b>64,256</b>

<b>7 Останати оперативни приходи</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Приходи од вредносно усогласување на побарувањата (Белешка 16)	90	158
Приходи од наплатени оштетени побарувања (Белешка 16)	53	-
Приходи од амортизација на донации (Белешка 20)	-	-
Приходи од премии за осигурување	124	124
Приходи од наплатени сомнителни побарувања (Белешка 16)	431	22
Останати приходи	332	-
	<b>1,030</b>	<b>627</b>

<b>8 Трошоци за материјали и потрошни добра</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Потрошени суровини и материјали	100	80
Потрошени резервни делови	24	23
Отпис на ситен инвентар	13	92
Отпис на автогуми	-	-
	<b>137</b>	<b>195</b>

<b>9 Трошоци за вработени</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Нето плати на вработени	12,611	11,585
Придонеси од плати на вработени	5,362	4,922
Персонален данок од плати на вработени	1,176	1,072
Нето награда вработени	551	1,037
Придонеси од награда на вработени	335	448
Персонален данок од награда на вработени	61	115
Нето награда на раководство	225	375
Придонеси од награда на раководство	-	162
Персонален данок од награда на раководство	25	41
Останати трошоци на вработени (регрес и друго)	506	853
	<b>20,852</b>	<b>20,610</b>

Белешки кон финансиските извештаи

10	Останати оперативни расходи	2025	2024
	Надоместок за надзор на Депозитар за КХВ	9,381	11,566
	Надомест на трошоци за членови на органи на управување	1,427	1,476
	ПТТ и интернет услуги	1,229	1,255
	Трошоци за услуги од НБРМ	1,420	1,307
	Комунални трошоци	1,467	1,611
	Реклама, репрезентација и спонзорства	572	494
	Донации	500	
	Надомести за повремени и привремени работи	978	813
	Исправка на застарени побарувања (Белешка 16)	606	906
	Награда на членови на органи на управување	467	467
	Осигурување	448	451
	Исправка на побарувања од друштва во стечај и бришани АД од трговски регистар (Белешка 16)	27	41
	Сервисни услуги за деловни активности	167	159
	Дневници за службени патувања и патни трошоци	446	340
	Трошоци за донација (Бел. 7)	-	-
	Трошоци за банкарски провизии	702	421
	Други трошоци	2,381	2,452
		<b>22,218</b>	<b>23,759</b>
11	Приходи од финансирање	2025	2024
	Приходи од курсни разлики	3	-
	Приходи од камати од депозити во банки	1,788	1,669
	Приходи од камата од државни записи	955	1,019
	Наплатени законски затезни камати	23	-
		<b>2,769</b>	<b>2,688</b>
12	Расходи од финансирање	2025	2024
	Расходи од курсни разлики	6	2
	Трошок за изгубена камата	-	-
		<b>6</b>	<b>2</b>
13	Данок на добивка	2025	2024
	Добивка /(загуба) пред оданочување	10,192	20,313
	Ослободување на добивката (загубата)	-	-
	<b>Непризнаени расходи:</b>	<b>1,667</b>	<b>2,081</b>
	Исправка на побарувања	606	906
	Траен отпис на побарувања	-	-
	Надомест на членови на органи на управување	-	30
	Репрезентација и донации	399	406
	Останати	661	739
	<b>Даночна основа</b>	<b>11,859</b>	<b>22,394</b>
	<b>Намалување на даночната основа</b>	<b>71</b>	<b>62</b>
	Други ослободувања (даночен кредит)	71	62
	Износ на извршени вложувања од добивката(реинвестирана добивка)	-	-
	<b>Даночна основа по намалување</b>	<b>11,788</b>	<b>22,332</b>
	<b>Пресметан данок од добивка по намалување</b>	<b>1,789</b>	<b>2,233</b>
	Даночни олеснувања за дадена донација	-	-
	<b>Пресметан данок по намалување</b>	<b>1,789</b>	<b>2,233</b>
	<b>Ефективна даночна стапка</b>	<b>17,55%</b>	<b>10,99%</b>

## Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи

14	Парични средства	2025	2024
	Денарски сметки во комерцијални банки	6,983	2,623
	Парични средства на картички	22	48
	Благајна во денари	1	21
	Девизни сметки	12	7
		<b>7,018</b>	<b>2,699</b>

15	Дадени депозити во банки и краткорочни вложувања	2025	2024
	<b>Краткорочни депозити</b>		
	Шпаркасе банка АД Скопје	23,000	23,000
	Комерцијална банка АД Скопје	-	-
	Стопанска банка АД Скопје	10,000	10,000
	ТТК банка АД Скопје	10,000	10,000
	НЛБ Банка АД Скопје	-	-
	Халк банка АД Скопје	5,000	13,000
	Уни банка АД Скопје	9,000	9,000
		<b>57,000</b>	<b>65,000</b>
	Побарувања по камати	391	382
	<b>Вкупно депозити во банки</b>	<b>57,391</b>	<b>65,382</b>

Со состојба на 31 декември 2025 година, дадените депозити во банки на износ од 57,391 илјади денари (2024: 65,382 илјади денари) вклучуваат денарски депозити се орочени на период од шест до дванаесет месеци со годишна каматна стапка од 2,95% до 3,40% (2024: орочени на период од дванаесет месеци со годишна каматна стапка од 2,60% до 3,40% годишно).

<b>Краткорочни вложувања што се чуваат до доспевање</b>	2025	2024
Краткорочни вложувања што се чуваат до доспевање	32,000	15,000
<b>Вкупно краткорочни вложувања што се чуваат до доспевање</b>	<b>32,000</b>	<b>15,000</b>

Во 2025 година Депозитарот вложи во краткорочни државни хартии од вредност-државни записи со доспеаност од 1(една) година со годишна каматна стапка од 3,85% до 4,00% (2024: вложувања во краткорочни државни хартии од вредност-државни записи со доспеаност од 1(една) година со годишна каматна стапка од 4,00% до 4,25%)

16	Побарувања од купувачи	2025	2024
	Побарувања од брокерски куќи	2,404	4,963
	Побарувања од акционерски друштва	15,003	14,760
	Побарувања од државата	3,894	3,656
	<b>Вкупно бруто побарувања</b>	<b>21,301</b>	<b>23,379</b>
	Исправка на вредноста на побарувања од друштва	(11,667)	(11,955)
	<b>Вкупно нето побарувања</b>	<b>9,634</b>	<b>11,424</b>



Белешки кон финансиските извештаи

16 Побарувања од купувачи (продолжува)

Промени во исправка на вредноста на побарувања:

	2025	2024
<b>Состојба на 1 јануари</b>	11,955	11,595
Исправка на побарувања од друштва во стечај и бришани АД од трговскиот регистар (Бел. 10)	27	41
Отпис на побарувања од бришани друштва	(438)	(407)
Исправка на вредност застарени побарувања (Бел. 10)	606	906
Наплата на сомнителни и оштетени побарувања (Бел. 7)	(431)	(22)
Ослободување на исправка на вредност поради наплата на побарувања од купувачи од исправка (Бел. 7 )	(52)	(158)
Конечен отпис на побарувања (Бел. 10)	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>11,667</b>	<b>11,955</b>

Во рамките на вкупната исправка во тек на 2025 година е евидентирана и исправката на вредност на побарувања согласно старосната структура како и според утврдени критериуми е направено обезвреднување поради неизвесноста на нивните плаќања во износ од 633 илјади денари.( 2024: 947 илјади денари)

17 Останати побарувања

	2025	2024
Останати платени трошоци за идните периоди	1,161	1,125
Преземени средства од стечаи	110	110
Др останати побарувања		4
Побарувања за данок на добивка	925	-
Побарувања за поврат на ДДВ	-	-
	<b>2,196</b>	<b>1,239</b>

18 Вложувања расположливи за продажба

Со состојба 31.12.2025, Друштвото нема краткорочни вложувања расположливи за продажба (2024: 17,097 илјади мкд). Добивката од вложувања прикажана во Билансот на успех и во Извештајот за паричните текови произлегува од продадени вложувања во удели во отворени парични фондови во 2025 година, набавени во текот на 2025 година, во износ од 291 илјади денари (2024: 47 илјади денари).

Друштвото има и вложувања во износ од 76 илјади денари во ANNA (Асоцијација на национални нумерички агенции). Ова вложување е признаено по неговата набавна вредност.



19 Недвижности и опрема

	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во подготовка опрема	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>				
<b>1 Јануари 2024</b>	<b>26,976</b>	<b>39,810</b>	<b>0</b>	<b>66,786</b>
Набавки во текот на годината	0	162	0	162
Расходување и продажба	0	0	0	0
Инвестиции во подготовка	0	0	257	257
Корекција на почетна состојба	0	0	0	0
<b>На 31 Декември 2024/1 Јануари 2025</b>	<b>26,976</b>	<b>39,972</b>	<b>257</b>	<b>67,205</b>
Набавки во текот на годината	0	422	256	678
Расходување и продажба	0	0	0	0
Пренос од инвестиции во подготовка	0	513	-513	-0
<b>На 31 Декември 2025</b>	<b>26,976</b>	<b>40,907</b>	<b>0</b>	<b>67,883</b>
<b>Акумулирана депрецијација/амортизација</b>				
<b>На 1 Јануари 2024</b>	<b>14,720</b>	<b>33,720</b>	<b>0</b>	<b>48,440</b>
Депрецијација/амортизација за годината	674	1,882	0	2,556
Расходување и продажба	0	0	0	0
<b>На 31 Декември 2024/ Јануари 2025</b>	<b>15,394</b>	<b>35,602</b>	<b>0</b>	<b>50,996</b>
Депрецијација/амортизација за годината	675	1,891	0	2,566
Расходување и продажба	0	0	0	0
<b>На 31 Декември 2025</b>	<b>16,069</b>	<b>37,493</b>	<b>0</b>	<b>53,562</b>
<b>Нето евидентирана вредност</b>				
<b>На 1 Јануари 2024</b>	<b>12,256</b>	<b>6,090</b>	<b>0</b>	<b>18,346</b>
<b>На 31 Декември 2024</b>	<b>11,582</b>	<b>4,370</b>	<b>257</b>	<b>16,209</b>
<b>На 31 Декември 2025</b>	<b>10,907</b>	<b>3,414</b>	<b>0</b>	<b>14,321</b>

Градежните објекти се користат за извршување на активностите на ЦДХВ. Друштвото е во постапка на обезбедување на имотен лист за својот градежен објект. Друштвото нема воспоставено залог над своите недвижности, постројки и опрема.

Белешки кон финансиските извештаи

20 Нематеријални средства

	Нематеријални средства	Инвестиции во поготовка нематеријални средства	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>			
<b>1 Јануари 2024</b>	<b>65,971</b>	<b>0</b>	<b>65,971</b>
Набавки во текот на годината	0	0	0
Расходување и продажба	0	0	0
Пренос од инвестиции во тек	0	437	437
<b>На 31 Декември 2024/1 јануари 2025</b>	<b>65,971</b>	<b>437</b>	<b>66,408</b>
Набавки во текот на годината	235	1251	1486
Пренос од инвестиции во тек	437	-437	0
Расходување и продажба	0	0	0
Инвестиции во тек	0	0	0
<b>На 31 Декември 2025</b>	<b>66,643</b>	<b>1,251</b>	<b>67,894</b>
<b>Акумулирана депрецијација/амортизација</b>			
<b>На 1 Јануари 2024</b>	<b>65,322</b>	<b>0</b>	<b>65,322</b>
Депрецијација/амортизација за годината	183	0	183
Расходување и продажба	0	0	0
<b>На 31 Декември 2024/ Јануари 2025</b>	<b>65,505</b>	<b>0</b>	<b>65,505</b>
Депрецијација/амортизација за годината	235	0	235
Расходување и продажба	0	0	0
<b>На 31 Декември 2025</b>	<b>65,740</b>	<b>0</b>	<b>65,740</b>
<b>Нето евидентирана вредност</b>			
<b>На 1 Јануари 2024</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>649</b>
<b>На 31 Декември 2024</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>466</b>
<b>На 31 Декември 2025</b>	<b>903</b>	<b>1,251</b>	<b>2,154</b>

Нематеријалните средства во целост се состојат од компјутерски софтвер кој се користи за извршување на активностите на Друштвото.

21 Обврски кон добавувачи

	2025	2024
Останати обврски кон добавувачи во земјата	1,827	2,384
	<b>1.827</b>	<b>2,384</b>

21.1. Обврски по данок на добивка

Обврски по данок на добивка	193	2,149
	<b>193</b>	<b>2,149</b>

Белешки кон финансиските извештаи

21.2 Останати обврски

	2025	2024
Обврски за данок на додадена вредност	861	712
Обврски за награда на вработени	850	1,600
Обврски за награда на извршен директор	347	578
Обврски за награда на членови на органи на управување	467	467
Примени аванси	-	4
Останати обврски	366	246
	<b>2,891</b>	<b>5,756</b>

23 Акционерски капитал

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 48,306 илјади денари и е поделен на 6,000 обични акции, со номинална вредност на 1 (една) акција од 131.67 ЕУР за една акција.

Следните акционери имаат сопственост повеќе од 5 % од издадените акции со право на глас:

	2025	2024
Македонска Берза АД Скопје	28,67%	28,67%
Шпаркасе банка АД Скопје	19,00%	19,00%
Комерцијална Банка АД Скопје	15,00%	15,00%
ТТК Банка АД Скопје	9,98%	9,98%
НЛБ банка АД Скопје	9,03%	9,03%
Стопанска банка АД Скопје	7,03%	7,03%
Халк банка АД Скопје	5,03%	5,03%

Обичните акции се одобрени, издадени и целосно уплатени. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога истата ќе биде објавена и право на глас во Собранието на Друштвото.

Со состојба на 31 декември 2025 година, акциите на Друштвото ги поседуваат вкупно 13 иматели на акции (2024: 13 иматели).

Резерви

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, резервите се состојат од:

	2025	2024
Законски резерви	13,882	13,882
Останати резерви	665	665
Ревалоризациони резерви	2,709	2,709
Резерви за реинвестирана добивка	5,000	5,000
	<b>22,256</b>	<b>22,256</b>



Белешки кон финансиските извештаи

24	Заработувачка по акција	2025	2024
	Нето добивка/ (загуба) расположлива на акционерите	9,013	18,080
	Дивиденда на приоритетни акции		-
	<b>Коригирана нето добивка (загуба)</b>	<b>9,013</b>	<b>18,080</b>
	<i>Број на акции</i>		
	<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
	Издадени обични акции на 1 јануари	6,000	6,000
	Конвертирани приоритетни акции во обични акции	-	-
	<b>Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>
	<b>Основна заработувачка по акција (во МКД)</b>	<b>1,502</b>	<b>3,013</b>

25 Трансакции со поврзани субјекти и надомести на раководството  
Ниту еден од акционерите на Друштвото нема статус на поврзан субјект, бидејќи ниту еден од нив нема значајно влијание врз активностите на Друштвото.

Надоместите за клучното раководство се како што следи:

	2025	2024
Извршен директор		
Бруто плати	3,104	3,091
Бруто награда	347	578
	<b>3,451</b>	<b>3,669</b>

26 Пари и парични еквиваленти за потребите на Извештајот за парични текови

За потребите на Извештајот за парични текови, парите и паричните еквиваленти на Друштвото за 2025 година и за 2024 година се како што следува:

во илјади денари	Белешка	2025	2024
Пари и парични еквиваленти	14	7,018	2,699
Орочени денарски депозити до еден месец	15	-	-
		<b>7,018</b>	<b>2,699</b>

27 Потенцијални обврски

Друштвото е солидарно тужена странка во неколку судски постапки кои произлегуваат од редовното работење на Друштвото. Вкупниот износ на тужби против Друштвото на 31 декември 2025 година изнесува 99,232 илјади денари (2024: 99,232 илјади денари денари). Овие износи не ги вклучуваат казнените камати. Раководството на Друштвото смета дека не постојат значајни идни обврски кои би произлегле од овие судски спорови.

28      Настани по датумот на известување

По 31 декември 2025 година со датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување на финансиските извештаи.

**Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 14 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишна сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

**Годишна сметка за 2025 година**

- Биланс на состојба
- Биланс на успех

ЕМБС: 05554705

Целосно име: ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД  
ВРЕДНОСТ АД Скопје

Вид на работа: 570

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:  
Финансиски извештаи

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
140	-- АКТИВА:Парични средства и парични еквиваленти	2.699.427,00			7.018.008,00
145	-- Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	65.382.066,00			57.390.551,00
147	-- Депозити	65.382.066,00			57.390.551,00
150	-- Кредити на и побарувања од други коминтенти (151+152-153)	11.423.509,00			9.633.744,00
152	-- Останати побарувања	11.788.276,00			10.150.590,00
153	-- Исправка на вредноста	364.767,00			516.846,00
154	-- Должнички хартии од вредност(155+156+157-158)	15.000.000,00			32.000.000,00
156	-- Државни хартии од вредност	15.000.000,00			32.000.000,00
159	-- Вложувања во сопственички инструменти	17.097.028,00			
166	-- Заеднички вложувања (167+168)	76.471,00			76.471,00
168	-- Останати заеднички вложувања	76.471,00			76.471,00
169	-- Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	902.828,00			2.154.811,00
174	-- Останати нематеријални средства	902.828,00			2.154.811,00
175	-- Материјални средства (176+177+178)	16.208.960,00			14.321.001,00
177	-- Недвижности и опрема	16.208.960,00			14.321.001,00
179	-- Останати средства/побарувања (180+181+182 +183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	114.317,00			1.036.059,00
184	-- Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	109.897,00			109.897,00
188	-- Побарувања за данок на добивка				917.571,00
191	-- Останати побарувања	4.420,00			8.591,00
193	-- Одложени приходи и однапред платени трошоци	1.124.560,00			1.160.803,00
194	-- ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154 +159+160 +163+166+169+175+179+193)	130.029.166,00			124.791.448,00



<b>195</b>	-- ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213+222+223+227)	8.140.496,00		4.911.153,00
<b>202</b>	-- Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	2.384.379,00		1.827.295,00
<b>207</b>	-- Останати обврски	2.384.379,00		1.827.295,00
<b>213</b>	-- Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	5.510.617,00		2.722.814,00
<b>218</b>	-- Обврски за данок на добивка	2.149.165,00		192.796,00
<b>221</b>	-- Останати обврски	3.361.452,00		2.530.018,00
<b>222</b>	-- Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	245.500,00		361.044,00
<b>228</b>	-- КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232+235+236-237+238-239+240)	121.888.670,00		119.880.295,00
<b>229</b>	-- Запишан капитал	48.305.935,00		48.305.935,00
<b>232</b>	-- Резерви (233+234)	22.256.187,00		22.256.186,00
<b>233</b>	-- Законска и статутарна резерва	4.380.593,00		4.380.593,00
<b>234</b>	-- Останати резерви	17.875.594,00		17.875.593,00
<b>235</b>	-- Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	21.956,00		
<b>236</b>	-- Добивка за финансиската година	18.079.441,00		9.013.582,00
<b>238</b>	-- Задржана добивка	33.225.151,00		40.304.592,00
<b>241</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	130.029.166,00		124.791.448,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>1</b>	-- Приходи од камата	2.734.619,00			3.060.166,00
<b>2</b>	-- Расходи за камата	1.875,00			820,00
<b>3</b>	-- Приходи од провизии и надомести	64.256.303,00			52.115.388,00
<b>4</b>	-- Расходи за провизии и надомести	420.952,00			701.734,00
<b>10</b>	-- Останати приходи од дејноста	627.199,00			1.030.390,00
<b>11</b>	-- Трошоци за вработените (012+013+014)	20.610.361,00			20.852.286,00
<b>12</b>	-- Плати	12.996.604,00			13.386.541,00
<b>13</b>	-- Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	6.761.125,00			6.960.107,00
<b>14</b>	-- Останати користи за вработените	852.632,00			505.638,00
<b>15</b>	-- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	2.739.413,00			2.800.171,00
<b>16</b>	-- Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	947.273,00			632.892,00
<b>22</b>	-- Останати расходи од дејноста	22.585.640,00			21.025.648,00
<b>23</b>	-- Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)	20.312.607,00			10.192.393,00
<b>27</b>	-- Добивка пред оданочување (023+025-026)	20.312.607,00			10.192.393,00



<b>29</b>	-- Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	2.233.166,00			1.178.811,00
<b>30</b>	-- Добивка за финансиската година (027-029)	18.079.441,00			9.013.582,00
<b>32</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	17,00			17,00
<b>33</b>	-- Број на месеци на работење	12,00			12,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>609</b>	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	5.865.970,00			7.352.814,00
<b>611</b>	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	4.963.142,00			5.198.003,00
<b>612</b>	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца(< или = АОП 174 од БС)	902.828,00			2.154.811,00
<b>625</b>	-- Набавна вредност на градежни објекти	26.975.889,00			26.975.889,00
<b>626</b>	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	15.394.377,00			16.068.774,00
<b>628</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти (< или = од АОП 177 од БС)	11.581.512,00			10.907.115,00
<b>629</b>	-- Набавна вредност на транспортни средства	2.366.840,00			2.366.840,00
<b>630</b>	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	1.765.712,00			2.307.816,00
<b>632</b>	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< или = од АОП 177 од БС)	601.128,00			59.024,00
<b>637</b>	-- Набавна вредност на компјутерска опрема )	21.812.129,00			22.489.481,00
<b>639</b>	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	17.785.809,00			19.134.619,00
<b>640</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	4.026.320,00			3.354.862,00
<b>657</b>	-- Други приходи(< или = на АОП 010 од БУ)	627.199,00			1.030.390,00
<b>658</b>	-- Расходи за провизии и надомести ( = на АОП 004 од БУ)	420.952,00			701.734,00
<b>660</b>	-- Трошоци за вработените (АОП 661+664+665) ( = на АОП 011 од БУ)	20.610.361,00			20.852.286,00
<b>661</b>	-- Трошоци за плати	19.757.729,00			20.346.648,00
<b>662</b>	-- Придонеси од плати( < или = на АОП 013 од БУ)	5.532.151,00			6.307.099,00
<b>663</b>	-- Даноци од плати( = на АОП 013 од БУ)	1.228.975,00			1.561.828,00
<b>664</b>	-- Надомести за плати ( < или = на АОП 014 од БУ)	852.632,00			505.638,00
<b>666</b>	-- Материјални и слични трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	2.180.921,00			2.049.507,00
<b>667</b>	-- Трошоци за услуги(< или = на АОП 022 од БУ)	3.574.614,00			3.420.268,00

<b>668</b>	-- Премии за осигурување(< или = на АОП 022 од БУ)	450.962,00			448.052,00
<b>669</b>	-- Трошоци за надомести и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители(< или = на АОП 022 од БУ)	1.943.184,00			1.894.189,00
<b>670</b>	-- Трошоци за службени патувања(< или = на АОП 022 од БУ)	340.259,00			445.581,00
<b>671</b>	-- Трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда(< или = на АОП 022 од БУ)	494.129,00			1.071.592,00
<b>672</b>	-- Други административни трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	12.503.140,00			10.326.360,00
<b>673</b>	-- Трошоци од минати години(< или = на АОП 022 од БУ)	11.266,00			5.794,00
<b>674</b>	-- Даноци и придонеси од приход (< или = на АОП 022 од БУ)	59.535,00			46.111,00
<b>675</b>	-- Придонеси од приход (АОП 676+677+678+679)(< или = на АОП 022 од БУ)	4.000,00			4.000,00
<b>677</b>	-- Комунални такси	4.000,00			4.000,00
<b>683</b>	-- Други трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	1.023.630,00			1.314.194,00
<b>686</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	16,00			17,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>4491</b>	- 64.990 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, н.д.м.				56.205.944,00

Потпишано од:

Vesna Koleva

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/ одбивање) од страна на Централниот Регистар.



**Годишен извештај за 2025 година**